

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **20/2011**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Кисела Вода**

I.1.2) Адреса: **ул. Петар Делјан бр.17**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **[www.kiselavoda.gov.mk](http://www.kiselavoda.gov.mk)**

I.1.5) Лице за контакт: **Борче Лазаревски** Адреса на е-пошта: **[javninabavki@kiselavoda.gov.mk](mailto:javninabavki@kiselavoda.gov.mk)** Телефон/Факс: **2785417/2785417**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги**

**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Изработка - лиење на спомен обележје – скулптура „Македонски војвода на коњ„ во бронза.**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

**Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Општина Кисела Вода**

- II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):
- II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**
- II.5) Групна набавка: **Не**
- II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
- II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):
- II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**
- II.9) Рамковна спогодба: **Не**
- II.10) Времетраење на договорот:  
Период во месеци: **6**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

- III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**
- III.2) Меѓународна објава: **Да**
- III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**
- III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Да**
- III.5) Дали била користена електронска аукција? **Да**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

- IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба
- IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **10.11.2011**
- IV.1.2) Број на добиени понуди: **3**
- IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот  
Име на носителот на набавката: **Уметничка Ливница Јеремич Доо**  
Адреса на носителот на набавката: **ул. Крагујевачки пут бр.143**  
Град или населено место: **Белград**      Држава: **Друго**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **13700000,00 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **13604810 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **16.11.2011**